



ОБЈАВА БР. 2/2020 , Број Уп1 бр.22-30 од 06.11.2020 год.

**ЗА ОТУГУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ПО ПАТ НА ЕЛЕКТРОНСКО ЈАВНО НАДДАВАЊЕ ЗА ИЗГРАДБА НА ОБЈЕКТИ СО НАМЕНА**

1. **Е- ИНФРАСТРУКТУРА** (Е2 - комунална супраструктура - градби за производство на електрична енергија од обновливи извори) согласно Урбанистички план вон населено место за стопански комплекс м.в.Св. Атанас КО Спанчево, општина Чешиново-Облешево и Архитектонско урбанистички проект за стопански комплекс за градежна парцела 1.14, на КП 1627/1 со класа на намена Е2-комунална супраструктура (објекти за производство на ел.енергија) во м.в „Св.Атанас“ КО Спанчево и КО Спанчево вон град Тех.бр. 22/2016, усвоен со потврда за заверка со бр.03-318/1 од 17.02.2017 година.

**ПРЕДМЕТ НА ЕЛЕКТРОНСКОТО ЈАВНО НАДДАВАЊЕ**

Предмет на електронското јавно наддавање е градежно неизградено земјиште, сопственост на Република Северна Македонија, предвидено за изградба на објекти со намена: **Е- ИНФРАСТРУКТУРА (Е2 - комунална супраструктура - градби за производство на електрична енергија од обновливи извори)** врз основа на донесен Урбанистички план вон населено место за стопански комплекс м.в.Св. Атанас КО Спанчево 32/2012, донесен со Одлука на Советот на општина Чешиново-Облешево бр. 0701-1613/1 од 11.09.2013 година, односно со Архитектонско урбанистички проект за стопански комплекс за градежна парцела 1.14, на КП 1627/1 со класа на намена Е2-комунална супраструктура (објекти за производство на ел.енергија) во м.в „Св.Атанас“ КО Спанчево и КО Спанчево вон град, Тех.бр. 22/2016, усвоен со потврда за заверка со бр.03-318/1 од 17.02.2017 година, а во согласност со Одлуката за отуѓување на градежно земјиште сопственост на Република Северна македонија бр.44-548/1 од 09.09.2020 година донесена од Владата на Република Северна Македонија и табеларен преглед во кој се дадени податоци за градежните парцели со број на ГП, вкупна површина на ГП, намена на земјиштето (основна класа), намена на земјиштето (опис) површина за градење, бруто развиена површина, процент на изграденост, коефициент на искористеност на земјиштето, максимално дозволена висина, катност, почетна утврдена цена по метар квадратен, вкупна почетна утврдена цена и банкарска гаранција за сериозност на понудата.

**ТАБЕЛАРЕН ПРЕГЛЕД**

Градежни парцели што ќе бидат предмет на отуѓување по пат на јавно наддавање, согласно Урбанистички план вон населено место за стопански комплекс м.в.Св. Атанас КО Спанчево 32/2012, донесен со Одлука на Советот на општина Чешиново-Облешево бр. 0701-1613/1 од 11.09.2013 година, односно со Архитектонско урбанистички проект за стопански комплекс за градежна парцела 1.14, на КП 1627/1 со класа на намена Е2-комунална супраструктура (објекти за производство на ел.енергија) во м.в „Св.Атанас“ КО Спанчево и КО Спанчево вон град Тех.бр. 22/2016, усвоен со потврда за заверка со бр.03-318/1 од 17.02.2017 година се:

ГРАДЕЖНА ПАРЦЕЛА												
Број на Г.П	Вкупна површина на Г.П.	Намена на земјиште (основна класа)	Компакт ибилна класа на намена	Површина за градба	Бруто развиена површина	Процент на изграденост	Коефициент на искористеност на земјиштето	Максимална висина до венец	Катност	Почетна / утврдена цена по метар квадратен	Вкупна почетна / утврдена цена	Банкарска гаранција за сериозност на понудата
	м2			м2	м2	%		м		денари	денари	денари
1.14/1	15023	Е-2 Комунална супраструктура	/	12229,27	12229,27	81,40 %	0,81	Според УП(согласно технолошки процес)	П/м	130.00	1.952.990,00	1.952.990,00
1.14/2	15028	Е-2 Комунална супраструктура	/	12096,80	12096,80	80,50 %	0,80	Според УП(согласно технолошки процес)	П/м	130.00	1.953.640,00	1.953.640,00
1.14/3	15027	Е-2 Комунална супраструктура	/	12157,76	12157,76	80,90 %	0,81	Според УП(согласно технолошки процес)	П/м	130.00	1.953.510,00	1.953.510,00
1.14/4	15020	Е-2 Комунална супраструктура	/	12741,04	12741,04	84,82 %	0,85	Според УП(согласно технолошки процес)	П/м	130.00	1.952.600,00	1.952.600,00

#### ПРАВО НА УЧЕСТВО

Право на учество на јавното наддавање имаат:

**Сите заинтересирани домашни и странски физички и правни лица кои можат да се стекнат со сопственост на градежно земјиште на територија на Република Северна Македонија согласно со закон а кои ги исполнуваат условите дадени во објавата и тоа:**

- Физички лица: државјани на Република Северна Македонија, државјани на држави членки на Европската унија и на ОЕЦД, како и државјани на држави кои не се членки на Европската унија и на ОЕЦД а под услови на реципроцитет можат да стекнат право на сопственост на градежно земјиште на територијата на Република Северна Македонија.
- Правни лица: домашно правно лице, правно лице во мешовита сопственост, правно лице основано од странско физичко и правно лице, регистрирани во Централен регистер на Република Северна Македонија, странски правни лица резиденти на држави членки на европската унија и на ОЕЦД, како и странски правни лица резиденти на држави кои не се членки на европската унија и на ОЕЦД а кои под услови на реципроцитет можат да стекнат право на сопственост на градежно земјиште на територијата на Република Северна Македонија.

#### УСЛОВИ ЗА УЧЕСТВО НА ЕЛЕКТРОНСКОТО ЈАВНО НАДДАВАЊЕ

Заинтересираните физички и правни лица поднесуваат **Пријава** за учество на јавното наддавање по електронски пат, преку информацискиот систем поставен на интернет страницата [www.gradezno-zemijeste.mk](http://www.gradezno-zemijeste.mk) со пополнување на електронски образец кој го потпишува со валиден дигитален сертификат

издаден од овластен издавач за секоја градежна парцела поединечно, во која е наведено за која парцела се однесува пријавата и кои документи се составен дел од пријавата комплетирана со следните докази, приложени во електронска форма, при што потребната документација се доставува во скенирана копија во PDF или фотографија од документот во jpg или jpeg форма, во која е наведено за која парцела се однесува самата пријава и кои документи се составен дел на пријавата, комплетирана со следните **докази (приложени во оригинал или фотокопии заверени на нотар):**

1. Пријава од подносителот, во која се наведени податоци за подносителот на пријавата, податоци за предметното земјиште на кое се однесува пријавата и која документација се доставува во прилог на пријавата **потпишана дигитално**. Доколку лицето кое ја пополнува пријавата за аукција е во улога на полномошник задолжително е да прикачи полномошно заверено на нотар;
2. Банкарска гаранција за сериозност на понудата е утврдена согласно табеларниот преглед даден во оваа објава на понудата во износ од 100% од вкупната почетна цена на градежното земјиште со рок на важност до **31.03.2021**, доставена оригинал во хартиена форма до Комисијата. Банкарската гаранција во износ даден во табеларниот преглед (да се наведе број на објава и број на ГП) во електронска форма се доставува заедно со пријавата, а истата да се достави и во хартиена форма (оригинал) во архивата на општината најдоцна до крајниот рок за поднесување на пријавите **16.12.2020** година, со соодветен допис и назнака на објавата и градежната парцела за која се однесува. Банкарската гаранција се враќа на подносителите на пријавите за јавно наддавање во рок од 15 дена од известувањето за избор на најповолен понудувач, освен на избраниот најповолен понудувач. Банкарската гаранција ќе му биде вратена на најповолниот понудувач само под услов доколку во рок ја уплати крајно постигната цена за отуѓување на градежното земјиште постигната на електронското јавно наддавање. Во спротивно истата ќе биде активирана во корист на Општината. Со банкарската гаранција понудувачот ќе гарантира дека доколку добие статус на најповолен понудувач ќе ја уплати крајно постигнатата цена за отуѓување на градежното земјиште на електронското јавно наддавање во рок од 15 дена од денот на приемот на писменото известување за избор на најповолен понудувач;
3. За физичките лица уверение за државјанство;
4. За правните лица доказ за регистрација на правното лице од соодветен регистар (**не постар од шест месеци**)
5. Уредно полномошно за полномошникот што го претставува правното лице, односно доказ за својството овластено одговорно лице за правното лице;
6. e-mail адреса на подносителот на пријавата, преку која ќе се врши постапката на регистрирање за учество на електронското јавно наддавање, односно ќе му бидат испратени корисничко име и шифра за пристап на интернет страницата на која што ќе се одвива електронското јавно наддавање (за подносителите на пријави кои ќе достават погрешна e-маил адреса Општина Чешиново-Облешево нема обврска да прима и врши корекции на истата).
7. Изјава за прифаќање на условите во објавата **потпишана со дигитален потпис**.

**Пријавите кои не се комплетирани со овие докази нема да учествуваат на електронското јавно наддавање за што подносителите на некомплетни пријави ќе бидат електронски известени.**

**Комисијата по истекување на рокот за поднесување на пријавите, утврдува дали пријавите се комплетирани и поднесени во согласност со условите од објавата. Подносителите на пријавите задолжително треба да имаат електронски дигитален сертификат (потпис) за да можат да поднесат пријава за учество на јавното наддавање. Доколку учесникот е заинтересиран за повеќе од една градежна парцела, се пополнува поединечна пријава за секоја градежна парцела за што доставува и посебна банкарска гаранција за сериозност на понудата.**

Комисијата ги известува подносителите на пријавите за комплетираноста на истите по електронски пат, во рок од 24 часа по истекување на рокот за поднесување на истите, при што на подносителите на пријавите кои доставиле комплетна документација им доставува и корисничко име и лозинка за учество на јавното наддавање, а на подносителите на пријавите кои не доставиле комплетна документација им доставува известување со образложение дека истите нема да учествуваат на јавното наддавање.

#### ПОЧЕТНА ЦЕНА

Почетната цена на електронското јавно наддавање за градежните парцели наведени во Табеларните прегледи за парцелите изнесува **130,00 денари од метар квадратен** за парцели со намена: **Е-ИНФРАСТРУКТУРА (Е2 - комунална супраструктура – за градби за производство на електрична енергија од обновливи извори)**, согласно Уредбата за висина на цената на градежното земјиште сопственост на Република Македонија и висината на посебните трошоци за спроведување на постапките за отуѓување и давање под закуп (Сл.весник на РМ бр.163/2016, 190/2017 и 201/2018).

#### БАНКАРСКА ГАРАНЦИЈА

Банкарската гаранција за сериозност на понудата за секоја градежна парцела е утврдена согласно Табеларен преглед даден во оваа објава и изнесува 100% од вкупната почетна цена за секоја градежна парцела посебно.

#### РОКОВИ

Пријавите за учество на јавното наддавање можат да се достават до **16.12.2020** год. електронски, преку информацискиот систем на следната интернет страна [www.gradezno-zemijiste.mk](http://www.gradezno-zemijiste.mk)  
Јавното наддавање ќе се одржи електронски на следната интернет страна [www.gradezno-zemijiste.mk](http://www.gradezno-zemijiste.mk)

#### ЈАВНО НАДДАВАЊЕ

На денот на одржување на електронското јавно наддавање учесниците пристапуваат на интернет страната со корисничкото име и шифрата која ја добиле на e-mail адресата, доставена во прилог на пријавата за учество на јавното наддавање.

Јавното наддавање ќе започне на **18.12.2020** год. и ќе се одржи на следната интернет адреса: [www.gradezno-zemijiste.mk](http://www.gradezno-zemijiste.mk) за следните градежни парцели:

- ГП 1.14/1 (**Е2 - комунална супраструктура** - градби за производство на електрична енергија од обновливи извори) ќе започне на **18.12.2020** година во 09:00 часот и истото ќе трае 15 (петнаесет) минути
- ГП 1.14/2 (**Е2 - комунална супраструктура** - градби за производство на електрична енергија од обновливи извори) ќе започне на **18.12.2020** година во 09:30 часот и истото ќе трае 15 (петнаесет) минути
- ГП 1.14/3 (**Е2 - комунална супраструктура** - градби за производство на електрична енергија од обновливи извори) ќе започне на **18.12.2020** година во 10:00 часот и истото ќе трае 15 (петнаесет) минути
- ГП 1.14/4 (**Е2 - комунална супраструктура** - градби за производство на електрична енергија од обновливи извори) ќе започне на **18.12.2020** година во 10:30 часот и истото ќе трае 15 (петнаесет) минути

#### ПОСТАПКА

1.Комисијата ги известува подносителите на пријавите за комплетираноста на истите по електронски пат, во рок од 24 часа по истекување на рокот за поднесување на истите, при што на подносителите на пријавите кои доставиле комплетна документација им доставува и корисничко име и лозинка за учество на електронското јавно наддавање, а на подносителите на пријавите кои не доставиле комплетна документација им доставува известување со образложение дека истите нема да учествуваат на јавното наддавање.

2. На денот на оддржување на електронското јавно наддавање, учесниците пристапуваат на интернет страната со корисничкото име и лозинката која ја добиле на е-маил адресата доставена во прилог на пријавата за учество на јавното наддавање.

3. Електронското јавно наддавање може да отпочне со најмалку еден учесник во јавното наддавање, за секоја градежна парцела посебно.

4. Електронското јавно наддавање го следи Комисија, формирана од Градоначалникот на Општина Чешиново-Облешево.

5. Електронското јавно наддавање започнува со објавување на почетната цена на земјиштето по метар квадратен, а се спроведува по пат на наддавање од страна на учесниците.

6. Наддавањето се врши „чекорно“ со зголемување на вредноста со секој „чекор“ не помалку од **13 денари**.

7. Електронското јавно наддавање се смета за завршено во моментот на истекот на времето определено во оваа објава, при што доколку во истекот на последните две минути од страна на учесниците е дадена понуда, крајниот рок за завршување на јавното наддавање се продолжува за уште две минути.

8. Јавното наддавање продолжува неограничено се додека во временски интервал од две минути има нова понуда.

9. За најповолен понудувач по метар квадратен се смета учесникот на јавното наддавање кој понудил последна цена по метар квадратен која претставува највисока цена за отуѓување на градежното земјиште

10. По завршувањето на јавното наддавање Комисијата изготвува записник за спроведеното јавно наддавање и електронски го доставува до сите учесници на јавното наддавање.

11. Незадоволните учесници на јавното наддавање можат да изјават приговор до Комисијата во рок од 3 дена од одржаното електронско јавно наддавање. Комисијата е должна да одлучи во рок од 5 дена од приемот на истиот. Против решението донесено од страна на Комисијата со кое се одлучува по поднесен приговор, странката има право да поднесе жалба во рок од 15 дена од денот на приемот на решението до Државната комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос од втор степен.

12. По завршување на постапката за јавно наддавање, Комисијата е должна во рок од три работни дена да достави барање за мислење до Државното правобранителство на Република Северна Македонија по однос на нацрт-текст на договорот за отуѓување на градежното земјиште сопственост на Република Северна Македонија.

11. Државното правобранителство на Република Северна Македонија е должно да достави мислење по однос на нацрт-текст на договорот за отуѓување на градежното земјиште сопственост на Република Северна Македонија во рок од 30 дена од добивање на барањето за мислење. Доколку во рок од 30 дена Државното правобранителство на Република Северна Македонија не достави мислење, ќе се смета за позитивно.

12. По прибавување на позитивно мислење од Државното правобранителство на Република Северна Македонија, Комисијата во рок од 3 (три) работни дена до најповолниот понудувач доставува известување за избор на најповолен понудувач.

13. Најповолниот понудувач во рок од 15 дена од добивање на известувањето за избор на најповолен понудувач е должен да ги уплати средствата и до Комисијата да достави доказ за извршената уплата.

14. Доколку најповолниот понудувач не ги уплати средствата во утврдениот рок, банкарската гаранција за сериозност на понудата се активира и нема да се пристапи кон склучување на договор и истиот нема да може да учествува на секое идно јавно наддавање за предметната градежна парцела.

15. Доколку најповолниот понудувач ги уплати средствата согласно постигнатата крајна цена од јавното наддавање во утврдениот рок, а врз основа на доставената документација не може да се склучи договор, уплатените средства за отуѓување на градежното земјиште не му се враќаат, банкарската гаранција за сериозност на понудата се активира и нема да се пристапи кон склучување на договор.

**16.** Во рок од пет работни дена по доставување на доказ за извршена уплата и доставување на целокупната документација потребна за учество на јавното наддавање, Градоначалникот на Општина Чешиново-Облешево во име на Република Северна Македонија склучува договор за отуѓување на градежното земјиште сопственост на Република Северна Македонија.

**17.** По склучувањето на договорот Општина Чешиново-Облешево во рок од еден ден, електронски го доставува договорот до Одделението за финансиски прашања за утврдување на данокот на промет на недвижности. Купувачот е должен во рок од 15 дена од добивање на решението за утврдување на данокот на промет на недвижности да го плати данокот и да достави доказ за извршена уплата.

**18.** По доставување на доказ за извршена уплата на данок на промет на недвижности, купувачот во рок од 30 дена договорот електронски го доставува кај нотар заради вршење на солемнизација. Купувачот е должен солемнизацијата да ја изврши во рок од 30 дена од доставувањето на договорот кај надлежен нотар.

**19.** Неисполнувањето на обврските од точките 17 и 18 од оваа објава по вина на купувачот претставуваат основ за еднострано раскинување на договорот при што 80% од вкупната сума од отуѓувањето не се враќаат на купувачот.

**20.** Со договорот најповолниот понудувач (купувачот) се обврзува да прибави одобрение за градење на предвидениот објект во рок од 9 (девет) месеци од извршената солемнизација на договорот каде што предмет на договорот е градежна парцела со површина до 5.000 м<sup>2</sup> доколку предмет на договорот е уредено градежно земјиште, односно во рок од 12 месеци од извршената солемнизација на договорот за градежна парцела над 5.000м<sup>2</sup> доколку предмет на договорот е уредено градежно земјиште и да го изгради објектот согласно урбанистички план по кој земјиштето е отуѓено, во рок согласно одредбите од Законот за градење а согласно категоризацијата на градбата.

Доколку предмет на договорот е неуредено градежно земјиште, рокот за изградба на објектот ќе почне да се смета од денот на уредувањето на градежното земјиште согласно член 94 од Законот за градежно земјиште, за што ќе се склучи Анекс на договорот по претходно дадено позитивно мислење од Државното правобранителство на Република Северна Македонија.

Доколку купувачот не обезбеди одобрение за градење во предвидениот рок, односно доколку објектот не се изгради во определениот рок по вина на купувачот, истиот ќе има обврска да плаќа договорна казна во висина од 1,5% од вкупно постигнатата цена на јавното наддавање на предметното земјиште за секој изминат месец во првата година од истекот на рокот, односно 3% од вкупно постигнатата цена на јавното наддавање на предметното земјиште за секој изминат месец во втората година од истекот на рокот, односно 4,5% од вкупно постигнатата цена на јавното наддавање на предметното земјиште за секој изминат месец во третата и секоја наредна година од истекот на рокот и е должен да доставува потврда за извршената уплата на договорната казна за секој изминат месец

Неисполнување на овие обврски, односно по паѓање на купувачот во задоцнување со исполнување на овие обврски три месеци последователно, претставува основ отуѓувачот по три последователни месечни повици за извршување, како доверител со изјава за неисполнување на обврските од договорот да побара потврда за извршност на договорот, односно да побара наплата на договорената казна што претставува и основ за еднострано раскинување на договорот при што 80% од вкупната сума од отуѓувањето не му се враќаат на купувачот.

Раскинувањето на договорот заради неисполнување на обврските во договорот од страна на купувачот се врши со еднострана изјава на волја на отуѓувачот изјавена од страна на општината преку Државното правобранителство на Република Северна Македонија

Купувачот има обврска за плаќање на данок на промет и нотарски трошоци во случај на раскинување на договорот по вина на купувачот

Градежното земјиште сопственост на Република северна Македонија, кое е предмет на објавата се до исполнување на обврските од договорот не може да биде дел од стечајна маса

**21.** Минималниот процент кој треба да биде изграден од вкупно развиената површина за градење предвидена со урбанистичкиот план за предметната градежна парцела не смее да биде помалку од 30%.

**22.**Во цената на градежното земјиште не е вклучен надоместокот за уредување на градежното земјиште.

**23.**Трошоците за нотарската процедура и воведувањето во евиденцијата на недвижностите во Агенцијата за катастар за недвижности паѓаат на товар на купувачот на градежното земјиште.

**24.**Сопственикот на градежното земјиште стекнато во постапка за отуѓување по пат на јавно наддавање не смее истото да го пренесува на трети лица пред исполнување на обврските од договорот за отуѓување на истото. Забраната за пренесување на трети лица се прибележува во јавната книга за запишување на правата на недвижностите.

**25.**Незадоволните учесници на јавното наддавање можат да изјават приговор до Комисијата во рок од три дена од одржаното електронско јавно наддавање. По приговорот со решение Комисијата е должна да одлучи во рок од пет дена од приемот на истиот.

**26.**Против решението донесено од страна на комисијата, со кое се одлучува по поднесен приговор, странката има право да поднесе жалба во рок од 15 дена од денот на приемот на решението до Државната комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во втор степен.

**Оваа објава ќе биде објавена и на WEB страната на Општина Чешиново-Облешево, [www.cesinovo-oblesevo.gov.mk](http://www.cesinovo-oblesevo.gov.mk) како и на WEB страната [www.gradezno-zemjiste.mk](http://www.gradezno-zemjiste.mk).**

**Комисија за спроведување на постапките за  
јавно наддавање на Општина Чешиново-Облешево**